

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 137 Год. LXIV | Петок, 31 октомври 2008

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2686. Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите..	2	2692. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар - бетонска подлога за хеликоптер на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството за одбрана.....	15
2687. Уредба за критериуми за дефинирање на рурални подрачја.....	11	2693. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар-хангар во општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина Струмица.....	16
2688. Одлука за формирање на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011.....	11	2694. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на вежбовна активност во Република Турција	16
2689. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	12	2695. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците	16
2690. Одлука за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	15	2696. Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	16
2691. Одлука за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Битола и Тетово.....	15	2697. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	17
		2698. Решение за именување заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	17

	Стр.		Стр.
2699. Решение за именување на координатор и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011.....	17	2701. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2008 година.....	18
2700. Програма за изменување на Годишната програма за инвестиции во железничка инфраструктура за 2008 година.....	17	2702. Правилник за постапката за вршење надзор.....	21
		2703. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 143/2008 од 15 октомври 2008 година.....	26
		2704. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	30
		Огласен дел	1-32

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2686.

Врз основа на член 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/2005, 4/2008 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2008 година, во посебниот дел во втората потколони од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следната пренамена на средства:

Во Разделот 01001 - Претседател на Република Македонија, во потпрограма 20 - Претседател на РМ, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 500.000 денари;

Во Разделот 01002 - Агенција за разузнавање, во потпрограма 20 - Разузнавање, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 15.180.000 денари.

Во Разделот 02001 - Собрание на Република Македонија, во потпрограма 20 - Собрание на Република Македонија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 15.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 5.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 10.000.000 денари.

Во Разделот 02002 - Државен завод за ревизија, во потпрограма 20 - Државна ревизија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 30 - Ревизорско тело за пристапни фондови на Европската Унија во РМ, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 02003 - Државна комисија за спречување на корупција, во потпрограма 20 - Спречување на корупција и судир на интереси, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 500.000 денари.

Во Разделот 02004 - Државна изборна комисија, во потпрограма 20 - Државна изборна комисија, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 100.000 денари; ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 900.000 денари, 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 1.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 02005 - Комисија за заштита на конкуренција, во потпрограма 20 - Заштита на конкуренцијата, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 500.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 02006 - Дирекција за заштита на лични податоци, во потпрограма 20 - Заштита на лични податоци, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 550.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 310.000 денари.

Во Разделот 03001 - Уставен суд на Република Македонија, во потпрограма 20 - Уставен суд, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македонија, во потпрограма 30 - Информатичка поддршка на Владата, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 15.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 10.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 6.000.000 денари; во потпрограмата Д1 - Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 40.000.000 денари, во потпрограмата Д7 - Унапредување на деловните активности, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 60.000.000 денари.

Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма 20 - Поранешен претседател, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 04006 - Државно правобранителство на Република Македонија, во потпрограма 20 - Државно правобранителство; ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 04008 - Агенција за државни службеници, во потпрограма 20 - Агенција за државни службеници, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 532.000 денари.

Во Разделот 04009 - Секретаријат за европски прашања, во потпрограма 30 - Дипломатски и конзуларни претставништва, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 8.387.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.819.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 37.000 денари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 494.000 денари; ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 375.000 денари, 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 165.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 488.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.500.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 750.000 денари; во потпрограма М4 - Поддршка на институции за приоритетни ЕУ проекти, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 30.000.000 денари.

Во Разделот 04010 - Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, во потпрограма 20 - Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.500.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.500.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 7.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 2.000.000 денари.

Во Разделот 04011 - Министерство за информатичко општество, во потпрограма Н1 - Развој и имплементација на ИКТ, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 19.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 5.000.000 денари.

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 7.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 8.000.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 3.000.000 денари, во потпрограма 11 - Образование и едукација, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 12.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 12 - Меѓународни активности, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 3.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 13 - Опремување во МО, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 20 - Функционирање на АРМ, ставката 423 - Ситен инвен-

тар, алат и други материјали за поправки се намалува за 8.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 20.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 21 - Обука, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 40.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 10.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 8.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 22 - Логистика во АРМ, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 60.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 60.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 23 - Опремување и модернизација во АРМ, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 5Б - Изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма К4 - Реформа на Министерство за одбрана, ставката 431 - Трансфери до Фондот за ПИОМ се намалува за 10.000.000 денари.

Во Разделот 05002 - Дирекција за безбедност на класифицирани информации, во потпрограма В2 - Интеграција во НАТО, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 900.000 денари.

Во Разделот 05004 - Центар за управување со кризи, во потпрограма 20 - Управување со кризи, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.000.000 денари.

Во Разделот 06001 - Министерство за внатрешни работи, во потпрограма 20 - Јавна безбедност, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 5.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 24.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 20.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 50.000.000 денари, во потпрограма 21 - Сектори за внатрешни работи, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 10.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 50.000.000 денари, во потпрограма 22 - Регионални центри за гранични работи, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма ГБ - Борба против корупција и организиран криминал, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 5.000.000 денари.

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 1.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали

за поправки се намалува за 800.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 2.300.000 денари, во потпрограма 1А - Реконструкција и опремување на подрачни одделенија и месни канцеларии, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 5.000.000 денари.

Во Разделот 07002 - Управа за извршување на санкции, во потпрограма 20 - Санкции, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 3.700.000 денари, во потпрограма 30 - Казнено-поправни установи, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 22.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 8.000.000 денари.

Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни работи, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 50.000.000 денари, во потпрограма 20 - Дипломатски конзуларни претставништва, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 50.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 5.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 2Б - Купување и изградба на амбасади на РМ во странство, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 180.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 38.000.000 денари.

Во Разделот 09001 - Министерство за финансии, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 20.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 6.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 20.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 9.000.000 денари, во потпрограма 20 - Макроекономска и фискална политика, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 30.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 50 - Биро за јавни набавки, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 200.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 300.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 500.000 денари, во потпрограма ГБ - Борба против корупција и организиран криминал, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.642.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 732.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 5.000 денари, ставка 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.710.000 денари.

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) се намалува за 50.000.000 денари, ставката 487 - Капитални трансфери до вонбуџетски фондови се намалува за 370.000.000 денари, во потпрограма ДЗ - Преструктурирање на претпријатијата загубари, ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува за 5.780.000 денари, во потпрограма Д6 - Преструктурирање на ЈП Македонски железници, ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува

за 645.000 денари, во потпрограма Е1 -Преструктурирање на водостопанските претпријатија, ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува за 485.000 денари, во потпрограма К1 - Реформа на државната администрација, ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува за 561.000 денари, ставката 431 - Трансфери до Фондот за ПИОМ се намалува за 1.280.000 денари.

Во Разделот 09004 - Биро за стоковни резерви, во потпрограма 20 - Стоковни резерви, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 800.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 240.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 2.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 3.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 1.000.000 денари и ставката 484 - Стратешки стоки и други резерви се намалува за 150.000.000 денари.

Во Разделот 09005 - Управа за јавни приходи, во потпрограма 20 - Управа за јавни приходи, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 10.240.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 7.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 70.000.000 денари, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма ГБ - Борба против корупција и организиран криминал ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.090.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 64.000.000 денари.

Во Разделот 09006 - Управа за финансиска полиција, во потпрограма 20 - Финансиска полиција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 денари.

Во Разделот 10001 - Министерство за економија, во потпрограма 11 - Индустриска политика, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 12 - Контрола и внатрешен пазар, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 14 - Промоција на туризмот, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 10.000.000 денари, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 15 - Европски интеграции, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 50.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 32 - Развој на енергетиката, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 50 - Искористување на природните ресурси, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 18.000.000 денари, ставка-

та 426 - Други тековни расходи се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограмата 5А – Основни и детални геолошки истражувања, ставката 485 – Други нефинансиски средства се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограмата 5Б – Геолошко информативен систем, ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 70 - Институт за стандардизација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.500.000 денари, ставката 403 – Останати придонеси од плати се намалува за 50.000 денари, во потпрограма 71 - Институт за акредитација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма Б3 - Електрификација на селата, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 12.000.000 денари, во потпрограма Д4 - Економска промоција, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 10.000.000 денари, ставката 462 - Субвенции за приватни претпријатија се намалува за 1.800.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 7.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 2.500.000 денари, во потпрограма Д7 - Унапредување на деловните активности, ставката 461 – Субвенции за јавни претпријатија се намалува за 4.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограмата Д8 - Развој на технолошки индустриски развојни зони, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 200.000.000 денари.

Во Разделот 10002 - Агенција за странски инвестиции, во потпрограма Д4 - Економска промоција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 700.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 600.000 денари.

Во Разделот 12101 - Министерство за животна средина и просторно планирање, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма 20 - Унапредување на животната средина, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 6.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 6.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 15.000.000 денари, во потпрограма 30 - Просторни планови, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 40 - Мониторинг, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари и ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 2.750.000 денари.

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и врски, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за со-

цијално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 30 - Урбанизам и градежништво, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 30.000.000 денари и во потпрограма 3Г - Водоснабдување на Прилеп, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари.

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 20.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 11 - Анализа на земјоделска политика и ЗИС, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 900.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, во потпрограма 12 - Евроинтеграција и координација на меѓународна помош, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, во потпрограма 13 – Зајакнување и пристапување кон ЕУ на македонското земјоделство, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 20 - Шумарство, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 300.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, во потпрограма 21 - Шумска полиција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 180.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 100.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 22 – Државен инспекторат за шумарство и ловство, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 30 – Земјоделство, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 40.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 6.500.000 денари и ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 31 - Државен инспекторат за земјоделство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 30.000 денари, во потпрограма 33 – Земјишна политика и идентификација на парцели, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 300.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, во потпрограма 40 - Ветерина, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 50.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 53 - Државна фитосанитарна лабораторија, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и

други материјали за поправки се намалува за 300.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 700.000 денари, во потпрограма 60 - Водостопанство, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 30.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 3.500.000 денари, во потпрограма 6А - Хидросистем Злетовица, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 15.000.000 денари, во потпрограма 6Б - Хидросистем Лисиче, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 30.000.000 денари, во потпрограма 6Г - Наводнување на Јужно вардарска долина, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма ББ - Ревитализација на селата, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се намалува за 7.000.000 денари.

Во Разделот 14002- Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.700.000 денари.

Во Разделот 14003- Управа за хидрометеоролошки работи, во потпрограма 40 - Радарско следење и модификација на времето и информатика и телекомуникации, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 5.800.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 200.000 денари.

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и социјална политика, во потпрограмата 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.800.000 денари, 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 900.000 денари, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 2.500.000 денари, во потпрограмата 20 - Работни односи и пензиско и инвалидско осигурување, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.250.000 денари, 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 900.000 денари, во потпрограмата 30 - Социјална заштита, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 450.000 денари, во потпрограмата 60 - Државен инспекторат, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 5.700.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.100.000 денари, во потпрограмата Б1- Поттикнување на вработувањето, ставката 433 - Трансфери до Фондот за здравство се намалува за 23.000.000 денари; во потпрограмата Б2 - Реформа на системот на социјална заштита, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 56.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 63.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.700.000 денари; во потпрограмата ГБ - Борба против корупција и организиран криминал, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 400.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 150.000 денари.

Во Разделот 15010 - Општествена заштита на деца, во потпрограма 21 - Дејност на детски градинки, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 22 - Дејност на детски одморалишта, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални

услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 300.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 500.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 225.000 денари.

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпрограма 21 - Меѓуопштински центри за социјална работа, ставката 463 - Трансфери до невладини организации се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 23 - Дневни центри за деца на улица корисници на дрога и деца со пречки во развојот, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 34 - Домови за стари лица, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.050.000 денари; ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 511.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 457.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 200.000 денари; во потпрограма 41 - Надоместоци по основ на права од социјална заштита, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 300.000 денари, во потпрограма 43 - Надоместоци по основ на права од детска заштита, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 250.000 денари, во потпрограма 45 - Заштита на бегалци и азиланти, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 800.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 400.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 550.000 денари, во потпрограма 46 - Поддршка на социјални фондови, ставката 431 - Трансфери до Фондот за ПИОМ се намалува за 149.747.000 денари и ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува за 22.376.000 денари и во потпрограма 47 -Поддршка на развојот на ромите, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 16001 - Министерство за образование и наука, во потпрограма 10-Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 11 - Декада на ромите, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 500.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 500.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.500.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 20 - Основно образование, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 136.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 24.000.000 денари, во потпрограма 2В - Изградба на училишни спортски сали во основни училишта, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 800.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 500.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 400.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 119.000.000 денари, во потпрограма 30 - Средно образование, ставката 425 -

Договорни услуги се намалува за 80.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма 3Б - Реконструкција на средни училишта, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 24.121.000 денари, во потпрограма 3В - Изградба на училишни спортски сали во средни училишта, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 500.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 40 - Високо образование, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 5.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 20.000.000 денари, во потпрограма 41 - Универзитет Св.Кирил и Методиј, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 20.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 10.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 10.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 11.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 15.000.000 денари, во потпрограма 42 - Универзитет Св.Климент Охридски Битола, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 12.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 8.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 15.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 43 - Државен универзитет Тетово, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.600.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 11.000.000 денари, во потпрограма 44 - Државен универзитет Гоце Делчев Штип, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 12.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 8.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 30.000.000 денари, потпрограмата 46 "Универзитет за информатика" се менува и гласи "Универзитет за информатички технологии во Скопје", ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 9.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.900.000 денари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 3.500.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 25.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 500.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 16.000.000 денари, во потпрограма 72 - Научни институти, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 8.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 5.000.000 денари.

Во Разделот 16002 - Биро за развој на образованието, во потпрограма 10-Администрација, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 500.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 40 - Развој и подготовка на наставни програми за средно стручно образование и постсредно образование, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 16003 - Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, во потпрограма М1 - Контрибуција на РМ во ЕУ, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 16101 - Агенција за млади и спорт, во потпрограма 2А - Спортски објекти, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 100.000.000 денари.

Во Разделот 18001 - Министерство за култура, во потпрограма 10 - Администрација ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.900.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 30.000 денари, во потпрограма 1А - Стар Театар, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 150.000.000 денари, во потпрограма 1Б - Градска кука и Концертна сала, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 1.400.000 денари, во потпрограма 20 - Управа за заштита на културното наследство ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.700.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 55.000 денари, 2А - Скопска тврдина Кале, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 60.000.000 денари, во потпрограма 2Е - Реставрација на кука на албанската азбука, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 11.020.000 денари, во потпрограма 23 - Тетовско кале, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 20.000.000 денари.

Во Разделот 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, во потпрограма 10 - Издавачка дејност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 20 - Библиотекарство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 7.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 4.950.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 40.000 денари, во потпрограма 2А - Надградба на НУ Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 2Б - Изградба на библиотека во Тетово, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 11.000.000 денари, во потпрограма 30 - Филмска дејност ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.450.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од

работодавачите се намалува за 850.000 денари, во потпрограма 40 – Музичка и сценско уметничка дејност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 5.305.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 8.714.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 61.000 денари, во потпрограма 41 – Драмска дејност, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.192.000 денари, во потпрограма 4А - Голема концертна сала за Македонската филхармонија, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 156.000.000 денари, во потпрограма 4Б - Изградба на Театар во Велес, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 32.000.000 денари, во потпрограма 4Д – Културно-информативен центар на турците во Република Македонија, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 50 – Заштита на културно наследство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 440.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 2.120.000 денари, во потпрограма 5Г - Изградба на конзерваторски центар во Гостивар, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 8.000.000 денари, во потпрограма 5Д - Изградба на објекти од културата, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 8.000.000 денари, во потпрограмата 5Е – Тупан (чарши) дамија во Тетово, ставката 482 – Други градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 80 – Музејска и кинотечна дејност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.580.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.130.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 8А – Музеј на ВМРО и музеј на жртви на комунизмот, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 61.000.000 денари.

Во Разделот 19001 - Министерство за здравство, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 40.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 56.000.000 денари, во потпрограма 40 - Дирекција за храна, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 71 - Дирекција за радијациона сигурност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 400.000 денари; во потпрограма ИО – Реформа на здравството, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 3.116.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 927.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 614.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 5.262.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 1.819.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 5.792.000 денари.

Во Разделот 19101 - Министерство за локална самоуправа, во потпрограма 30 – Рамномерен регионален развој, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 67.100.000 денари.

Во Разделот 21001- Агенција за катастар на недвижности, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 968.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 495.000 денари, во потпрограма 20 – Програма за премеј и катастар, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.166.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 22.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 45.000 денари.

Во Разделот 22001 - Државен завод за статистика, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 20 - Статистички истражувања, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 30 - Програма за попис, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 150.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 40 – Програма за поддршка на програмата за избори, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 150.000 денари.

Во Разделот 28001 - Биро за регионален развој, во потпрограма 10 – Имплементација на регионален развој, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се намалува за 83.000.000 денари.

Во Разделот 29010 – Судска власт, во потпрограма Г5 –Академија за обука на судии и обвинители, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 1.200.000 денари.

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, во потпрограма 20-Јавно обвинителство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 10.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 5.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 600.000 денари, во потпрограма Г3 - Одделение за борба против организираниот криминал, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 550.000 денари.

Во Разделот 01002 - Агенција за разузнавање, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се зголемува за 80.000 денари и ставката 403 – Останати придонеси од плати се зголемува за 10.000 денари.

Во Разделот 02004 - Државна изборна комисија, во потпрограма 20 - Државна изборна комисија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 240.000 денари.

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македонија, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 426 - Други тековни расходи се зголемува за 24.000.000 денари.

Во Разделот 04007 – Агенција за развој и инвестиции, во потпрограма 20 - Агенција за развој и инвестиции, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 200.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за

700.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 100.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се зголемува за 300.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 2.000.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се зголемува за 100.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 4.400.000 денари.

Во Разделот 04008 – Агенција за државни службеници, во потпрограма 20 - Агенција за државни службеници, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 300.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 1.000.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се зголемува за 100.000 денари.

Во Разделот 05001 – Министерство за одбрана, во потпрограма 22 -Логистика во АРМ, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 140.000.000 денари.

Во Разделот 05003 – Дирекција за заштита и спасување, во потпрограма 20 - Заштита и спасување, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 58.055.000 денари.

Во Разделот 05004 – Центар за управување со кризи, во потпрограма 30 – Комуникациско информативен систем со единствен број на повикување, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 20.000.000 денари.

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 31.650.000 денари, во потпрограма 1А - Реконструкција и опремување на подачни одделенија и месни канцеларии, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 4.000.000 денари, по програмата 2 – Управен инспекторат, се воведува нова програма 3 - Агенција за остварување на правата на заедниците, потпрограма 30 - Агенција за остварување на правата на заедниците, со нови ставки 401 - Основни плати и надоместоци во износ од 253.000 денари, 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите во износ од 170.000 денари и 403 - Останати придонеси од плати во износ од 7.000 денари, во потпрограмата ГА-Реформа на судството ставката 425 – Договорни услуги се зголемува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 07002 – Управа за извршување на санкции, во потпрограма 20 – Санкции, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 1.000.000 денари, во потпрограма 30 – Казнено-поправни установи, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 1.000.000 денари, во потпрограма 3А – Изградба, реконструкција и опремување на казнено-поправните установи, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 10.000.000 денари.

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, ставката 433 - Трансфери до Фондот за здравство се зголемува за 800.000.000 денари, ставката 461 - Субвенции за јавни претпријатија се зголемува за 950.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 46.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 110.000.000 денари, ставката 488 – капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 170.000.000 денари, во потпрограма 21 - Резерви,

ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) се зголемува за 228.700.000 денари, во потпрограма К4 - Реформа на Министерство за одбрана, ставката 431-Трансфери до Фондот за ПИОМ се зголемува за 26.698.000 денари.

Во Разделот 09003 – Царинска управа на Република Македонија, во потпрограма 20 – Царинска управа, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 15.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се зголемува за 20.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 7.500.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се зголемува за 1.000.000 денари.

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и врски, во потпрограмата 2А- Северна трибина на градски стадион, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се зголемува за 294.000.000 денари, по потпрограмата 2А се отвара нова потпрограма 2Б - Источна и западна трибина на градски стадион, нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 10.000.000 денари, нова потпрограма 2В – Изградба на социјални станови, нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 100.000.000 денари и нова потпрограма 2Г - Доградба на ГТЦ, нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 30.000.000 денари, во потпрограма 30 - Урбанизам и градежништво, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 300.000.000 денари, во потпрограма ДА - Инвестиции во железничката инфраструктура, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се зголемува за 160.000.000 денари.

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, во потпрограма 20 – Шумарство, ставката 485 - Други нефинансиски средства се зголемува за 90.000.000 денари.

Во Разделот 14003 - Управа за хидрометеоролошки работи, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 6.000.000 денари.

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и социјална политика, во потпрограмата 10 – Администрација, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 6.000.000 денари, во потпрограмата 40 - Детска заштита, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 50.000 денари, во потпрограмата 50 - Управа за прашања на борците и воените инвалиди, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 2.500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се зголемува за 1.000.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се зголемува за 10.000 денари.

Во Разделот 15010 - Општествена заштита на деца, во потпрограмата 2А – Опрема во детска заштита, ставката 481 - Градежни објекти се зголемува за 6.525.000 денари.

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпрограмата 21 - Меѓуопштински центри за социјална работа, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување

од работодавачите се зголемува за 700.000 денари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 5.000.000 денари, во потпрограмата 22 - Прифатилишта за бездомни лица и жртви на семејно насилство, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 4.000.000 денари, во потпрограмата 33 - Установи за згрижување на деца и младинци со воспитно социјални проблеми, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 20.000 денари, во потпрограмата 34 - Домови за стари лица, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 2.200.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се зголемува за 18.000 денари, во потпрограмата 45 - Заштита на бегалци и азиланти, ставката 471 - Социјални надоместоци се зголемува за 2.750.000 денари.

Во Разделот 16001 - Министерство за образование и наука, во потпрограмата 20 - Основно образование, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се зголемува за 120.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 10.000.000 денари, во потпрограмата 2А - Изградба на основни училишта, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 15.000.000 денари, во потпрограмата 30 - Средно образование, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се зголемува за 80.000.000 денари.

Во Разделот 16002 - Биро за развој на образованието, во потпрограмата 30 - Подготовка и реализација на државна матура, ставката 425 - Договорни услуги, се зголемува за 5.000.000 денари, во потпрограмата 40 - Развој и подготовка на наставни програми за средно стручно образование и постсредно образование, ставката 425 - Договорни услуги, се зголемува за 11.000.000 денари.

Во Разделот 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, во потпрограмата 20 - Библиотекарство, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 2.500.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 3.500.000 денари, во потпрограмата 40 - Музичка и сценско-уметничка дејност, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се зголемува за 3.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 21.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 500.000 денари, во потпрограмата 41 - Драмска дејност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 3.494.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се зголемува за 16.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 10.500.000 денари, во потпрограмата 4Г - Турски театар во Скопје, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 1.000.000 денари, во потпрограмата 50 - Заштита на културното наследство, ставката 403 - Останати придонеси од плати се зголемува за 30.000 денари, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 330.000.000 денари, во потпрограмата 60 - Ликовна и галериска дејност, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 420.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 2.500.000 денари, во потпрограмата 70 - Културно уметнички манифестации, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 70.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за

2.000.000 денари, во потпрограмата 80 - Музејска и кинотечна дејност, ставката 403 - Останати придонеси од плати се зголемува за 60.000 денари, во потпрограмата 90 - Меѓународна соработка, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 23.400.000 денари, во потпрограмата 91 - Организации од областа на културата, ставката 463 - Трансфери до невладини организации се зголемува за 1.500.000 денари.

Во Разделот 19001 - Министерство за здравство, во потпрограмата 10 - Администрација, се отвара нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 200.000.000 денари.

Во Разделот 19101 - Министерство за локална самоуправа, во потпрограмата МЗ-Прекугранична соработка, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 6.000.000 денари.

Во Разделот 29010 - Судска власт, во потпрограмата 20 - Судска администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за 20.000.000 денари, Г5 - Академија за обука на судии и обвинители, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 1.200.000 денари.

Член 2

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Буџетот на Фондот за магистрални и регионални патишта (пререгистрирана во Агенција за државни патишта), ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт се намалува за 370.000.000 денари, додека во посебниот дел на Буџетот на Фондот за магистрални и регионални патишта, во потпрограмата 10-Администрација, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.005.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 4.360.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 35.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 100.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.950.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 2.550.000 денари, во потпрограмата 20 - Изградба и одржување на патишта, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 20.200.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 266.200.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 114.000.000 денари.

Член 3

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт се зголемува за 695.287.000 денари, додека во посебниот дел на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во потпрограмата 10-Администрација, ставката 420 - Патни и дневни расходи се зголемува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограмата 20 - Здравствена дејност и осигурување, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 845.287.000 денари, ставката 474 - Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување се зголемува за 50.000.000 денари, ставката 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 200.000.000 денари.

Член 4

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт се намалува за 67.746.000 денари, додека во посебниот дел на Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во потпрограмата 20 - Осигурување на невработени лица, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 59.276.000 денари, во потпрограмата Б1 - Поттикнување на вработувањето, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограмата Д3 - Преструктурирање на претпријатија загубари, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 5.780.000 денари, во потпрограмата Д6 - Преструктурирање на ЈП Македонски железници, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 645.000 денари, во потпрограмата Е1 - Преструктурирање на водостопански претпријатија, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 485.000 денари, во потпрограмата К1 - Реформа на државна администрација, ставката 473 - Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување се намалува за 560.000 денари.

Член 5

Во Билансот на приходи по ставки и намени на Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт се намалува за 183.723.000 денари, додека во посебниот дел, во потпрограмата 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 22.420.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 7.850.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 26.450.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограмата 20 - Пензиско и инвалидско осигурување, ставката 472 - Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд се намалува за 138.180.000 денари, во потпрограмата 30 - Интернатско сместување на деца со пречки во психофизичкиот развој, ставката 463 - Трансфери до невладини организации се намалува за 580.000 денари, во потпрограмата К1 - Реформа на државна администрација, ставката 472 - Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд се намалува за 1.280.000 денари, во потпрограмата К4 - Реформа на министерството за одбрана, ставката 472 - Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд се зголемува за 17.037.000 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4777/1
31 октомври 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2687.**

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ
НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА****Член 1**

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат критериумите за дефинирање на руралните подрачја.

Член 2

Рурални подрачја се дефинираат врз основа на следните критериуми:

- специфични социо-економски карактеристики на одредено населено место;
- релативно мал број на жители.

Член 3

Рурално подрачје согласно критериумот за специфични социо - економски карактеристики, е населено место со помалку од 3.000 жители, помалку од 51% вработеност и кои се со еднофункционално значење во кое преовладува една дејност, а атарот е со аграрна физиономија односно без зони за домување, стопанство, рекреација и јавно зеленило, плоштад и нема изграден систем на улици и комунални служби.

Член 4

Рурално подрачје согласно критериумот за релативно мал број на жители е населено место со помалку од 30.000 жители.

Член 5

Бројот на жители од член 3 и член 4 на оваа уредба се заснова на податоците од Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5340/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2688.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2008 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
2008-2011****Член 1**

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011.

Член 2

Со Националното координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 ќе претседаваат Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Националното координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011, ќе биде составено од претставници на Министерство за труд и социјална политика од три члена, Министерство за внатрешни работи од два члена, Министерство за образование и наука од два члена, Министерство за здравство од два члена, Министерство за правда од два члена, двајца претставници од Секретаријатот за европски прашања и седум граѓански организации по еден член од секоја. Со Националното координативно тело ќе претседаваат Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи, преку ротирачко претседателство. Министерството за труд и социјална политика ќе претседава првата година и првата половина од третата година, а Министерството за внатрешни работи во втората година и во втората половина од последната година во периодот за имплементација на Националната стратегија за заштита од семејно насилство, почнувајќи од денот на конституирање на Координативното тело.

По потреба на предлог од координаторот во работата на Националното координативно тело ќе можат повремено да членуваат и други членови од редот на: центрите за социјална работа; Републичкиот завод за социјални дејности; Агенцијата за вработување на Република Македонија и агенциите за вработување; Институтот за социјална работа и социјална политика; Академијата за обука на судии и јавни обвинители; основни судови; основните јавни обвинителства; Секторот за аналитика, истражување и документирање на Министерството за внатрешни работи; Сектор за внатрешни работи и одделенија за внатрешни работи; секторите за основно, средно и високо образование при Министерството за образование и наука; воспитно образовни институции; Бирото за развој на образованието; академските институти и институции; Националната комисија за насилство и здравје; Републичкиот завод за здравствена заштита; Лекарската комора на Република Македонија; здравствени установи од примарната, секундарната и терцијарната здравствена заштита; Медицинскиот факултет; Македонското лекарско друштво; психијатриските болници со постоечките одделенија за третман на зависности; единици на локалната самоуправа и граѓанските организации.

Член 4

Делокругот на ова тело е во функција на:

- Подготовка на детален акционен план за спроведување на програмата;
- Утврдување на временска рамка и носители одговорни за спроведување на активностите;
- Развивање на план за следење на прогресот согласно со индикаторите наведени во овој проект;
- Вршење на редовни периодични (шестмесечни) проценки за напредокот во однос на спроведувањето на програмата;

- Изготвување на упатства за унапредување на координативниот пристап;
- Планирање и извршување на координирани активности, особено на полето на превенцијата;
- Изготвување на редовен годишен извештај за своето работење;
- Развивање на иницијативи во однос на воспоставување на локални координативни совети на ниво на локална самоуправа;
- Изготвување на предлози и мислења за законски и подзаконски акти на полето на семејното насилство;

Член 5

Националното координативно тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на секои три месеци.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4932/1
7 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2689.

Врз основа на член 2, став 3 и член 18 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/05, 84/05 и 121/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007 и 39/2008), во табелата:

1. Во алинејата – “директор на Службата за општи и заеднички работи коефициентот “2,6” се заменува со коефициентот “3,1”.
2. Во алинејата – “секретар на Секретаријатот за законодавство – коефициентот “3,0” се заменува со коефициентот “3,2”.
3. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони – коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,1”.
4. Во алинејата – “заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,6”.
5. Во алинејата – “директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

6. Во алинејата – “заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

7. Во алинејата – “директор на Управата за безбедност и контраразузнавање - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,3”.

8. Во алинејата – “директор на Управата за јавна безбедност - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,3”.

9. Во алинејата – “директор на Државниот управен инспекторат - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

10. Во алинејата – “директор на Управата за извршување на санкциите - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

11. Во алинејата – “директор на Бирото за судски вештачења - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

12. По алинејата – “директор на Бирото за судски вештачења - 2,9” се додава нова алинеја која гласи: – “директор на Управата за водење на матичните книги – „2,9”.

13. Во алинејата – “директор на Управата за имотно правни работи - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

14. Во алинејата – “директор на Државниот девизен инспекторат - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”.

15. Во алинејата – “директор на Управата за финансиска полиција - коефициентот “2,5” се заменува со коефициентот “3,3”.

16. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,1”.

17. Во алинејата – “директор на Бирото за стоковни резерви - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,3”.

18. Во алинејата – “директор на Бирото за јавни набавки - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,3”.

19. Во алинејата – “директор на Управата за наменско производство - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

20. Во алинејата – “директор на Државниот пазарен инспекторат - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”.

21. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

22. Во алинејата – “директор на Бирото за метрологија - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,8”.

23. Текстот во алинејата – “директор на Бирото за туризам – „2,2” се брише.

24. Во алинејата – “директор на Управата за ветеринарство - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,3”.

25. Во алинејата – “директор на Управата за водостопанство - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

26. Во алинејата – “директор на Управата за хидрометеоролошки работи - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

27. Во алинејата – “директор на Управата за семе и саден материјал - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

28. Во алинејата – “директор на Фитосанитарна управа - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

29. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за земјоделство - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “3,0”.

30. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

31. Во алинејата – “директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

32. Во алинејата – “директор на Државната фитосанитарна лабораторија - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

33. Во алинејата – “директор на Бирото за лекови - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

34. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за храна - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

35. Во алинејата – “директор на Педагошка служба - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

36. Во алинејата – “директор на Бирото за развој на образованието - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”.

37. Во алинејата – “директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “3,0”.

38. Во алинејата – “директор на Државниот просветен инспекторат - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

39. Во алинејата – “директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

40. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за труд - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

41. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

42. Во алинејата – “директор на Бирото за регионален развој - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

43. Во алинејата – “директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

44. Во алинејата – “директор на Управата за заштита на културното наследство - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”.

45. Во алинејата – “капетан на Капетанијата на пристаништата - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

46. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за транспорт - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,9”.

47. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,3”.

48. Во алинејата – “директор на Државниот комунален инспекторат - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,8”.

49. Во алинејата – “директор на Државниот инспекторат за животна средина - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “3,0”.

50. Во алинејата – “директор на Управата за животна средина - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

51. Во алинејата – “директор на Службата за просторен информативен систем - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

52. Во алинејата – “директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”.

53. Во алинејата – “директор на Агенцијата за млади и спорт - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,1”.

54. Во алинејата – “директор на Агенцијата за иселеништво - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

55. Во алинејата – “директор на Агенцијата за развој и инвестиции - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

56. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”.

57. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за заштита и спасување - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

58. Во алинејата – “директор на Дирекцијата за радијациона сигурност - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”.

59. Во алинејата – “директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,1”.

60. По алинејата – “директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство - 3,1” се додава нова алинеја која гласи:

– “директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците – 2,8”.

61. Во алинејата – “заменик на директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство - коефициентот “2,6” се заменува со коефициентот “2,8”.

62. Во алинејата – “директор на Државниот архив на Република Македонија - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,1”.

63. Текстот во алинејата “директор на Државниот завод за геодетски работи – 2,8” се заменува со текстот “директор на Агенцијата за катастар на недвижности – 3,3”.

64. Во алинејата – “директор на Државниот завод за статистика - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,1”.

65. Во алинејата – “директор на Државниот завод за индустриска сопственост - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,1”.

66. Во алинејата – “заменик на директорот на Царинската управа - коефициентот “3,0” се заменува со коефициентот “3,1”.

67. Во алинејата – “заменик на директорот на Управата за јавни приходи - коефициентот “3,0” се заменува со коефициентот “3,1”.

68. Во алинејата – “заменик на директорот на Управата за финансиска полиција - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

69. Во алинејата – “заменик на директорот на Бирото за развој на образованието - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

70. Во алинејата – “директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

71. Во алинејата – “директор на Затвор Скопје - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,9”.

72. Во алинејата – “директор на Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,8”.

73. Во алинејата – “директор на Затвор Охрид - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “2,8”.

74. Во алинејата – “директор на Воспитно-поправен дом Тетово - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

75. Во алинејата – “директор на Казнено-поправен дом од Отворен вид-Струга - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

76. Во алинејата – “директор на Затвор Гевгелија - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

77. Во алинејата – “директор на Затвор Тетово - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

78. Во алинејата – “директор на Казнено-поправен дом Штип - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,9”.

79. Во алинејата – “директор на Затвор Струмица - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

80. Во алинејата – “директор на Затвор Битола - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

81. Во алинејата – “директор на Затвор Прилеп - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

82. Во алинејата – “заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

83. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Скопје - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “2,7”.

84. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,6”.

85. Во алинејата – “заменик на директорот на Казнено-поправен дом од Отворен вид Струга - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

86. Во алинејата – “заменик на директорот на Воспитно-поправен дом- Тетово - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

87. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Охрид - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,6”.

88. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Тетово - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

89. Во алинејата – “заменик на директорот на Казнено-поправен дом Штип - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,7”.

90. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Струмица - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

91. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Битола - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

92. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Прилеп - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

93. Во алинејата – “заменик на директорот на Затвор Гевгелија - коефициентот “2,2” се заменува со коефициентот “2,5”.

94. Во алинејата – “национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО - коефициентот “2,5” се заменува со коефициентот “3,0”.

95. Во алинејата – “портпарол на Владата на Република Македонија - коефициентот “2,8” се заменува со коефициентот “3,2”.

96. По алинејата – “портпарол на Владата на Република Македонија - 3,2” се додава нова алинеја која гласи:

– “раководител на Ревизорско тело во системот на управување во претпристапните фондови на Европската унија во Република Македонија – 3,7”.

97. Во алинејата –“ директор на Републичкиот совет за мирно решавање на работните спорови - коефициентот “2,4” се заменува со коефициентот “3,0”.

98. Во алинејата –“директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - коефициентот “2,3” се заменува со коефициентот “3,0”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на 1 ноември 2008 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5526/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2690.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР

1. Се огласува именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Време“ и „Лајм“.

Бр. 33-2128/2
16 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2691.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, БИТОЛА И ТЕТОВО

1. Се огласува именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје – државен правобранител; Битола – 1 државен правобранител и Тетово – 1 државен правобранител.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Време“ и „Лајм“.

Бр. 33-2130/2
16 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2692.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР - БЕТОНСКА ПОДЛОГА ЗА ХЕЛИКОПТЕР НА АЕРОДРОМОТ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на недвижната ствар – бетонска подлога за хеликоптер на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, Скопје (со вкупна површина од 2.900 м² на КП.бр.1/1 КО Мралино, општина Илинден).

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука му се дава на користење на Министерството за одбрана, на неопределено време без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и Министерството за одбрана, ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5067/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2693.

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ХАНГАР ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на недвижната ствар – хангар во општина Струмица (на К.П.бр.429 во КО Просениково со вкупна површина од 92.641 м², од кои хангар со габарит 21x27м, пристапен пат од постојниот асфалтен пат со димензии од 100x3м и заштитен појас околу наведениот објект со површина од 900 м²).

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на користење на општина Струмица на неопределено време без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука меѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и општина Струмица, ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5067/2
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2694.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество на НАТО/ПЗМ вежбовната активност „Seven Stars-08“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Истанбул, Република Турција, во временскиот период од 04. до 14 ноември 2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 10 (десет) припадници на Армијата од кои 8 (осум) офицери и 2 (двајца) подофицери.

2. Финансиските трошоци за изведувањето на вежбовната активност и тоа: транспорт, сместување и дневници на учесниците на вежбовната активност, ќе ги сноси Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5489/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2695.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 септември 2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Се разрешува Ајше Селмани од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4647/1
12 септември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2696.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 септември 2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. За директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Реџепали Чупи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4648/1
12 септември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ОПИС	Потребни средства (денари)
1. Интегрирана ТК мрежа на пруга Скопје - Радуша	8.000.000
2. Ремонт на пруга Дуброво – Демир Капија (2 км)	18.000.000
3. Ремонт на пруга Табановци - Карпош	1.000.000
4. Сигнализација и осигурување железничка станица Скопје - Југ	2.374.971
5. Санација на челични мостови од доп. на Коридор X	7.782.192
6. Набавка на градежна машина (ровкопач)	6.000.000
7. Осигурување на патни премини на пруга Велес - Битола	10.000.000
8. Осигурување на патни премини Скопје - Тетово	3.000.000
9. Довршување на автоматски линиски блок (АЛБ) Скопје - Гевгелија	32.000.000
10. Санација на потпорни сидови на пруга Ногаевци - Гевгелија	6.000.000
11. Набавка на софтвер за проектирање и одржување на пруги	1.905.540
12. Полагање на оптички кабел на делницата „Радуша - Тетово“	8.000.000
13. Одржување на пруги и објекти на ЈП МЖ Инфраструктура на цела мрежа	76.937.297
ВКУПНО:	181.000.000

3. Динамика на реализација на предвидените активности: февруари – декември 2008 година:

26.800.172,00 денари – I квартал

22.199.828,00 денари – II квартал

31.178.914,00 денари – III квартал

100.821.086,00 денари – IV квартал.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5259/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2701.

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

I. Со оваа програма се утврдуваат работите и изворите на средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2008 година.

II. ПРИХОДИ

1. Трансфери од Буџетот на Република Македонија (делот од акцизата од деривати од нафта)	2.173.000.000
2. Надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) за моторни и приклучни возила што подлежат на годишна регистрација	750.000.000
3. Надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) што ја плаќаат странските моторни и приклучни возила	83.000.000
4. Надоместок за употреба на автопат или магистрален пат и нивен дел или објект на патот (автопатска такса)	1.000.000.000
5. Други приходи	45.000.000
Вкупно I:	4.051.000.000

6. Странски кредити

- ЕИБ	1.410.130.000
- ЕБРД	169.474.000
- Светска Банка	504.275.000

Вкупно II: 2.083.879.000

Вкупно приходи I + II: 6.134.879.000

III. РАСХОДИ

Средствата во висина од **6.134.879.000** денари ќе се користат за следните намени:

III.1. РАСХОДИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	85.000.000
1. Плати, наемнини и надоместоци	25.000.000
2. Стоки и услуги	47.560.000
3. Капитални расходи	12.440.000
III.2. РАСХОДИ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА	6.049.879.000
1. Инвестиции од странски кредити	2.104.275.000
- Обиколница на Скопје I фаза 13,5км.	550.000.000
- Обиколница на Скопје II фаза 12 км.	1.050.000.000
- Е-75 Куманово-Табановце	197.725.000
- Проект за регионални и локални патишта	306.550.000
2. Сопствено учество во инвестициите со странски кредити	437.679.000
- Обиколница на Скопје I фаза 13,5км.	99.000.000
- Обиколница на Скопје II фаза 12 км.	240.000.000
- Е-75 Куманово-Табановце	43.500.000
- Проект за регионални и локални патишта	55.179.000
3. Нови Инвестиции	596.000.000
- М-6 Радовиш - Струмица	20.000.000
- Р-106 Градско-Прилеп (III лента)	144.000.000
- Р-112 крак за ски центар Кожуф	20.000.000
- Сончев град	10.000.000
- приклучоци на М-1 Р- 103 (клучка Прдејци)	32.000.000
- Р-409 Жировница - Б.Мост	271.000.000
- М-5 Обиколница Охрид (улица Железничка)	20.000.000
- Вертикална сигнализација на Р-409 Жировница - Б.Мост	22.000.000
- М-5 (крак) влез во Битола	30.000.000
- Р-104 мост акумулација Коломот	0
- Куклиш - Банско	20.000.000
- други делници	7.000.000
4. Експропријација	103.000.000
- Коридор 8	50.000.000
- Демир Капија – Смоквица	0
- Обиколница на Скопје I фаза Хиподром-Оризари	15.000.000
- Обиколница на Скопје II фаза Оризари-Сарај	22.000.000
- М-6 Радовиш - Струмица	5.000.000
- Р-106 Градско-Прилеп (III лента)	500.000
- Р-409 Жировница - Б.Мост	7.000.000
- Е-75 Куманово-Табановце	500.000
- други делници	3.000.000

5. Расходи за студии, проектирање, надзор, провизии, материјални и други трошоци	537.553.000
- Подготовка на проекти и физибилити студии	370.553.000
- Надзор на изградба на патишта	60.000.000
- Материјални и други трошоци и услуги	107.000.000
6. Одржување на патишта	970.000.000
- Тековно одржување	800.000.000
- Инвестиционо одржување	170.000.000
7. Средства за локални патишта и улици	500.000.000
8. Отплата на кредити	690.953.000
- Отплата на главница	688.753.000
- Отплата на камата	2.200.000
9. Пренесени обврски од претходни години	100.419.000
- Доспеани обврски по основ на меѓународни финансиски организации (АСБ)	100.419.000
10. Средства за одржување на патни премини преку железнички линии	10.000.000
Вкупно расходи:	6.134.879.000

IV. Со денот на влегување во сила на оваа програма престанува да важи Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.104/08)

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-5331/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2702.**

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/08), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за вршење надзор над субјектите определени со Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Законот) што го врши Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата).

Член 2

Надзорот се врши со: постојано примање, собирање, пребарување, обработка, анализа и чување на извештаите и податоците што се доставуваат до Управата, повремени и непосреден увид-контрола во субјектите за спроведувањето на мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам како и обработување, анализа и чување на податоците од извршениот надзор од други надлежни органи.

Член 3

Со вршењето на надзорот превентивно се влијае на субјектите да организираат и спроведуваат мерки и дејствија во согласност со Законот со кои се намалува или спречува опасноста од трансакции и други дејствија на перење пари и финансирање на тероризам.

Член 4

Доколку пред, во текот или по извршениот надзор се утврди потреба од користење на информации или соработка со други органи или институции, се остварува соработка со нив, поради подобрување и ефикасност на надзорот.

Член 5

При вршењето на надзорот се превземаат мерки и постапки кои се сразмерни со утврдените неправилности со што се постигнува целта на надзорот.

Член 6

Во постапката за вршење на надзорот треба да се утврди целосната фактичка состојба во субјектот кој е предмет на надзорот и за таа цел треба да се утврдат сите факти и докази што се од важност за утврдување на фактичката состојба и за натамошно постапување во согласност со Законот.

Член 7

Постојаниот надзор се врши со непрекинато вонтеренско следење, обработка, анализа и контрола на извештаите, податоците, информациите и документите доставени од субјектите до Управата согласно член 29, 31, 33 и 34 од Законот во одделението за аналитика, одделението за спречување на перење пари, одделението за спречување на финансирање на тероризам и одделението за инспекциски надзор.

Покрај извештаите за трансакциите, се прибираат, обработуваат и анализираат податоци за субјектите и тоа:

1. податоци од записниците за повремени најавен и ненајавен надзор,
2. податоци од инспекторската документација формирана од извршениот надзор,
3. податоци од усогласениот записник за извршен заеднички повремени надзор и
4. податоци за надзор добиени од други институции и органи врз основа на член 48 став 3 од Законот.

Член 8

Субјектите за повремени најавен надзор се определуваат:

- според степенот на ризициноста на субјектите која се утврдува согласно годишниот план за надзор утврден од Управата и,
- по случаен избор кога се почитува принципот на рамноправност при што се имаат предвид сите субјекти предвидени во член 5 од Законот,
- кога податоците во Управата укажуваат на недостатоци на извештаи, податоци и програми согласно член 29, 34 и 40 од Законот,
- по барање на Управата за конкретни предмети, субјекти и трансакции кои се предмет на нивното работење и
- по барања од државни органи и институции при конкретно постоење на сомнение за перење пари и финансирање на тероризам.

Член 9

Со повремениот најавен надзор се преиспитува и утврдува законитото и навремено исполнување на обврските од страна на субјектот согласно Законот.

Определувањето на обемот на повремениот најавен надзор го врши раководителот на одделението за инспекциски надзор.

Според сопствените согледувања на конкретниот случај, раководителот на одделението за инспекциски надзор може да се определи за вршење на целосен или ограничен надзор.

Целосниот надзор го опфаќа целокупното работење на субјектот и спроведувањето на Законот во периодот во кој се врши контролата.

Ограничениот надзор се врши само на определен дел од работењето на субјектот или фактички состојби, со вршење на конкретни проверки по налог и за потребите на Управата.

Член 10

Вршењето на повремен најавен надзор на субјектите се подготвува според годишниот план за надзор. Во случај кога надзорот не е предвиден во годишниот план за надзор или кога надзорот е ненајвен, надзорот се врши врз основа на налог за извршување на надзор кај субјектот.

Со цел за стручно и рационално извршување на повремениот надзор на субјектите, вршителот на надзор пред започнување на контролата превзема подготвителни активности во зависност од случајот или од субјектот и тоа:

1) комплетирање на податоците за субјектот, неговиот полн назив и седиште, организационата поставеност на субјектот, во случај кога субјектот има повеќе организациони единици во еден град или во Република Македонија се обезбедуваат податоци за: адресите на истите, сопственичката структура, бројот на вработените, годишните биланси, капиталната добивка, органите на управување, лиценците и продуктите кои ги нуди субјектот, ЕДБ или ЕМБГ, законскиот застапник-директорот и одговорното лице за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

2) статусни промени (ако има);

3) припадност кон одредена дејност и специфичности на таа дејност, шифра на проириетна дејност, местото на извршување на дејноста, дејност во странство (ако има);

4) разгледување на информациите од базата на податоци на Управата за субјектот; доставените информации за редовни, поврзани и сомнителни трансакции; број на сомнителни трансакции кои ги доставил наведениот субјект; разгледување на предметите кои се водат од страна на Управата во кој бил вклучен субјектот со или без негово знаење; кореспонденцијата со Управата и успешноста на истата;

5) разгледување на извештајот од последната контрола и наоди од страна на други надзорни органи кои ги контролираат субјектите во делот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

6) разгледување на извештајот од последната внатрешна ревизија и наоди во делот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

7) разгледување на листата на сомнителни трансакции пријавени од субјектите до Управата;

8) разгледување на записникот од последниот извршен надзор од страна на Управата и утврдените неправилности;

9) разгледување на повреди на законот кои немаат карактер на казниво дело од страна на Управата или од други надзорни органи;

10) доколку се работи за надзор на организациона единица вршителот на надзор треба да го идентификува одговорното лице каде ќе се изврши надзорот;

11) определување на периодот за вршење на надзорот;

12) определување на видот на надзорот;

13) утврдување на предметот на надзорот;

14) појаснување за избраниот предмет на надзор во кој се дава краток опис на причините за избраниот предмет на надзор и причините за вршење на надзорот;

15) проучување на законите и подзаконските акти кои се непосредно поврзани со соодветната контрола и

16) користење и проучување на дополнителна литература за дејноста на субјектот што е предмет на надзорот.

Член 11

Подготвителните работи го опфаќаат утврдување на предметот на надзорот, примена на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, кои субјектот е законски обврзан да ги презема.

Одобрувањето на предметот на надзорот го врши раководителот на одделението за инспекциски надзор, освен во случаите на итен повремен ненајавен надзор.

Сите подготвителни дејствија, вршителот на надзор ги регистрира во формулар за подготовка на надзорот.

Член 12

Видот и периодот на повремениот најавен надзор го определува раководителот на одделението за инспекциски надзор со посебен налог за вршење на повремен најавен надзор.

Налогот за повремен најавен надзор се прави во два идентични примероци од кои по еден за субјектот и Управата.

Налогот за повремен најавен надзор ги содржи следните елементи:

1) назив и седиште на Управата;

2) број на налог и датум;

3) назив и седиште на субјектот кај кој ќе се врши надзорот;

4) правна основа за извршување на повремениот надзор;

5) видови на активности и процедури кои треба да се контролираат кај субјектот;

6) фактички состојби што се предмет на надзор;

7) период за вршење на надзорот;

8) ден за отпочнување на надзорот;

9) место за извршување на надзорот;

10) име и презиме на вршителите на надзор;

11) посебни барања поврзани со надзорот;

12) упатство за правата и обврските на субјектот во текот на надзорот;

13) правна поука;

14) потпис на директорот на Управата;

15) печат на Управата и

16) празен простор за потпис на законскиот застапник и печат на субјектот каде треба да биде извршен надзорот.

Член 13

Налогот за вршење на повремени најавен надзор може да биде доставен до субјектот во електронска форма.

За налогот за повремени најавен надзор субјектот треба да биде известен пред почетокот на надзорот. Вршителот на надзор може да го одложи почетокот на спроведувањето на надзорот, ако субјектот поднесе барање пред почетокот на надзорот и во него наведе оправдани причини за одложување на надзорот. Како оправдани причини се сметаат:

- 1) болест на вработено лице во субјектот кое е од значаење за информациите за спроведување на надзорот,
- 2) пречки кај субјектот предизвикани од колапс на информатичкиот систем,
- 3) пречки во субјектот поради виша сила и
- 4) пречки поради селење и реновирање во субјектот.

Налогот за вршење на надзорот вршителот на надзор го доставува во писмена форма пред да отпочне надзор кај субјектот. Во случај кога овластеното лице на субјектот е отсутно или не е во можност да го потпише налогот на почетокот на надзорот тоа треба да го стори до завршувањето на надзорот.

Член 14

Врз основа на писмено барање за одлагање на надзорот и ако истото е добиено пред почетокот на надзорот, вршителот на надзор писмено ќе го извести субјектот за прифаќање на барањето.

Во случаи кога писмено е побарано одлагање на надзорот, а таквото барање не е добиено пред почетокот на надзорот туку со тоа е запознаен вршителот на надзор на самото започнување на надзорот, вршителот на надзор одлуката ја соопштува на самото место и за истата составува писмена белешка.

Член 15

Доколку во текот на повремениот најавен надзор се има потреба од проширување на надзорот за состојби кои не се опфатени со налогот, налогот за вршење надзор се проширува.

Барањето за проширување на налогот за вршење на надзор го поднесува вршителот на надзорот кој го извршува надзорот. До субјектот се доставува посебно известување дека надзорот кој е во тек ќе биде проширен.

Известувањето за проширување на надзорот се води под истиот број како и налогот за повремени најавен надзор.

Член 16

Вршителот на надзор пред отпочнување на надзорот се легитимира пред субјектот со приложување на налогот за вршење на повремени најавен надзор и документ за лична идентификација.

Вршителот на надзор има право да побара од субјектот да му бидат обезбедени услови за работа (просторија, маса, стол, компјутер, штампач и др. опрема) и да побара лице што ќе присуствува на надзорот и ќе обезбеди навремено презентирање на документацијата која се однесува на предметот на надзор и ќе дава потребни информации.

Повремениот најавен надзор се врши во деловните простории на субјектот. Вршителот на надзор има право да влегува и врши проверка и во деловни простории на субјектот во кои субјектот ја врши дејноста независно на кое место се извршува надзорот.

Повремениот најавен надзор по правило се врши во работното време на субјектот. Вршењето на надзор надвор од работното време се извршува во случај кога веќе е започнат надзорот но не е завршен во текот на работното време а со продолжувањето се согласил субјектот каде се врши надзорот.

Времетраењето на повремениот најавен надзор не треба да биде подолго од петнаесет работни дена освен во случај на проширување на налогот за вршење на надзор (ако е потребно).

Член 17

Откако ќе се легитимира вршителот на надзор кај субјектот, ќе го информира субјектот за предметот на надзорот, според налогот за надзор и ќе побара лице кое ќе го опслужува со информации, податоци и документи во текот на спроведувањето на надзорот.

Вршителот на надзор во записникот го забележува местото и времето на започнување на надзорот (час и датум), а потоа ги утврдува имињата и другите податоци за законскиот застапник и одговорните лица кај субјектот (лична карта, адреса и функција). Доколку законскиот застапник и одговорните лица не се во можност веднаш да ги дадат бараните податоци вршителот на надзор ќе побара истите да му се дадат писмено во најкраток можен рок.

Вршителот на надзор ќе го информира субјектот дека треба да соработува во утврдувањето на фактичката состојба и тоа со потполно и веродостојно приложување на доказите значајни за утврдување на фактичката состојба.

Вршителот на надзор може да бара информации, да води разговори, бара изјави и од други вработени лица во субјектот кои не се задолжени за давање на информации.

Со непосреден увид вршителот на надзор ги утврдува податоците за субјектот кои се однесуваат на неговата дејност, неговата поврзаност со други субјекти (организационо, управувачки и слично); податоците за неговите деловни единици во земјата и странство и други податоци.

Член 18

За резултатот од повремениот најавен надзор, вршителот за надзор составува записник. Во записникот за извршениот повремени најавен надзор се внесува:

1. Назив и седиште на Управата ,
2. Назив и седиште на субјектот кој е предмет на надзорот,
3. Податоци за сопствениците на субјектот,
4. Податоци за основачите на субјектот,
5. ЕДБ или ЕМБГ на субјектот,
6. Девизни и денарски сметки и деловни банки во кои се водат,
7. Основна дејност или лиценци за работење на субјектот,
8. Законскиот застапник на субјектот,
9. Информации и изјави на лица вработени во субјектот,
10. Предмет на надзорот (тежишта на надзорот),
11. Време, рок и место на вршење на надзорот,
12. Име и презиме на вршителот на надзор и број и датум на налогот за надзор,
13. Наод, констатирана состојба, нарушувања и прекршоци утврдени со надзорот,
14. Факти, докази, исправи, документи, изјави и белешки на кои се заснова записникот за извршен надзор,
15. Лицето одредено за навремено презентирање на документација од субјектот и негов потпис,
16. Одговорното лице за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во субјектот и негов потпис,
17. Потпис на вршителот на надзор и
18. Напомена дека субјектот може писмено да поднесе писмена забелешка во рок од пет работни дена од доставувањето на записникот.

Во наодот од записникот се наведува документацијата што е предмет на надзорот и сите усни и писмени објаснувања од одговорните лица во врска со предметот на надзорот. Во наодот од записникот на јасен начин се прикажува фактичката состојба што е утврдена врз основа на контролираната документација.

Ако при вршењето на надзорот се утврдат незаконитости, нарушувања и неисправности во записникот се наведува кои законски прописи се повредени и врз основа на кои докази истите се утврдени. Ако субјектот во постапката на надзорот ги отстранил незаконитостите и неправилностите овие факти се внесуваат во записникот.

Во записникот се внесуваат фактите и доказите врз основа на кои се утврдени неправилностите и незаконитостите што имаат обележје на кривично дело или прекршок.

Исправите и документите кои биле предмет на кривично дело служат како доказно средство и вршителот на надзор може привремено да ги одземе или да ги обезбеди на друг начин (фотокопија). За одземените исправи и документи на субјектот му се издава потврда.

На контролираните документи вршителот на надзор може да стави свој знак-параф со цел да се оневозможи изработка на нова документација за прикажување на изменета фактичка состојба.

Записникот се води уредно и во него не треба ништо да се брише. Местата што се прецртуваат треба да останат читливи а истите со параф ги заверува вршителот на надзор.

Записникот го потпишува вршителот на надзор. Ако записникот се состои од повеќе листови вршителот на надзор го потпишува секој лист од записникот.

Записникот најдоцна во рок од осум дена се доставува до субјектот каде е извршен надзор. На записникот субјектот може да поднесе писмена забелешка во рок од пет работни дена од доставување на записникот.

Доколку субјектот во писмените забелешки изнесе нови факти и нови докази од влијание за донесување на друго решение или превземање на други мерки, вршителот на надзор ќе ги провери изнесените факти и докази и за истото ќе состави дополнителен записник. На дополнителниот записник субјектот не се поднесуваат писмени забелешки.

Доколку писмените забелешки на записникот не се прифаќаат, субјектот за тоа писмено се известува.

Доколку во постапката на надзор не се утврдат неправилности и незаконитости вршителот на надзор составува записник. За истото писмено се известува субјектот со наведување на: налогот за надзор, вршителот на надзор кој го вршел надзорот, предметот на надзор, времето, рокот и местото на вршење на надзорот и известување дека со надзорот нема утврдено неправилности и незаконитости.

Член 19

За време на надзорот вршителот на надзор треба да утврди:

1. дали субјектот постапил по изречените мерки од записникот на другите надзорни органи предвидени да вршат надзор на субјектите согласно Законот ,

2. дали субјектот ги отстранил повредите утврдени во записниците од другите надзорни органи кои немаат карактер на казниво дело и

3. дали неправилностите поради кои субјектот бил санкциониран од страна на другите надзорни органи се отстранети.

Во записникот од извршениот надзор, вршителот на надзор како посебен дел треба да ги издвои оценките за состојбата во субјектот по направениот надзор од страна на друг надзорен орган особено за спроведувањето на задолжителните препораки и влијанието на изречените санкции.

По изготвување на записникот за надзор, вршителот на надзор ги известува другите надзорни органи за состојбата во субјектот за спроведување на мерките изречени во записникот од нивната контрола.

Член 20

Повременој ненајавен надзор на субјектите кои се должни да ги спроведуваат одредбите од Законот, најчесто се врши по барање или иницијатива поднесена од Управата, од други државни органи и институции и по сознанија од други извори на информации.

При спроведувањето на постапката за вршење повремен ненајавен надзор се применуваат одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од овој правилник при што надзорот започнува и се спроведува без претходна нај-ава на субјектот каде што се врши надзорот.

Член 21

Вршењето на повремениот надзор во соработка со други институции и органи, надлежни за вршење надзор се одвива преку размена на информации од базите на податоци со воспоставување на директна врска, усогласување на плановите за повремен најавен надзор од областа на спречување на перење на пари и финансирање на тероризам на годишно ниво и организирање на заеднички состаноци и работни групи за зголемување на ефикасноста на супервизорската функција и разрешување на одредени состојби поврзани со заедничкиот надзор.

Член 22

Повремен надзор во соработка со другите надзорни органи се врши со посебно барање за вршење заеднички надзор над субјектите.

Барањето за вршење заеднички надзор се доставува во писмена форма, истото може да се достави и во друга форма (електронска, по факс и сл.) при што за истото дополнително се доставува писмено барање во рок од седум работни дена.

Во барањето од став 2 на овој член особено се наведува:

1. општ опис на предметот и на целта за кој се бара заеднички надзор,
2. податоци за субјектите (полн назив и седиште) за кои се однесува барањето за заеднички надзор,
3. податоци и информации што ги поседува страната која што бара заеднички надзор за определен субјект и
4. правниот основ за вршење на заедничкиот надзор.

Надзорниот орган до кој е доставено барањето за вршење заеднички надзор се изјаснува по писмен пат во рок од десет дена по добивањето на барањето. Доколку надзорниот орган не е во можност да одговори на доставеното барање за заеднички надзор во предвидениот рок, за причините писмено ја известува Управата.

Ако барањето е прифатено, се формира заеднички тим. Налогот за повремена контрола, составот на тимот и предметот на надзорот го подготвуваат директорот на Управата и законскиот застапник на институцијата или органот надлежен за вршење на надзорот.

Усогласениот записник за извршениот заеднички надзор се доставува до Управата и до институцијата или органиот со кои заеднички е извршен надзорот.

Член 23

Вршителот на надзор за извршениот надзор составува и води инспекторска документација.

Со инспекторската документација се обезбедува:

1. следење на субјектите во поглед на придржувањето кон Законот;
2. определени факти за работењето на вршителите на надзор;
3. податоци кои можат да се користат за следен надзор кај ист субјект и
4. докажен материјал при водење на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Инспекторската документација се составува само за еден надзор и за еден субјект и ги содржи сите докази (во ракопис, фотокопии или печатени верзии на електронски документи) и превземени дејствија при подготовката и реализацијата на надзорот. Во инспекторската документација се чува се она што го изработил вршителот на надзор при вршење на надзорот, како и доказите до кои вршителот на надзор дошол при вршење на надзорот (копии од: сметки, картици, договори и сите други релевантни документи за надзорот).

Инспекторската документација се подредува од налогот за надзор па се до последниот донесен акт во постапката на надзор. Обемот и содржината на инспекторската документација зависи од видот на надзорот како и од конкретниот случај кој е предмет на надзорот.

Секоја инспекторска документација се нумерира со бројот на налогот за вршење на надзор и датата кога налог е издаден и содржи полн назив, седиште и основна дејност на субјектот и предмет на надзорот. На почетокот на инспекторската документација треба да стои содржината на истата што ја пополнува вршителот на надзорот кој го формира досието според редоследот кој подолу е наведен:

1. Назив на субјектот кај кого е вршен надзорот,
2. Кога е започнат надзорот (час, ден, месец и година),
3. Потпис на вршителот на надзорот кој го извршил надзорот и го формирал досието и
4. Опис на содржината на инспекторската документација (во која се внесува: име на папката, име на документот и број на страници на документот).

Член 24

Содржината на инспекторската документација се подредува во поделни папки.

Првата папка за налогот за надзор содржи:

1. Налог за надзор,
2. Барање за одлагање на надзорот - доколку го има,
3. Одговор на барањето за одлагање на надзорот (писмено известување),
4. Барање за проширување на надзорот,
5. Проширување на налогот за надзор,
6. Заклучок по основ на приговорот,
7. Жалба по заклучокот,
8. Одлука на надлежниот орган во врска со барањето за проширување на налогот за надзор.

Втората папка за подготовка на надзорот содржи:

1. Кратка белешка за активностите што ги превзел вршителот на надзор во подготвувањето на надзорот,
2. Барање од одделенијата во Управата, друг орган или институција доколку надзорот се извршил по нивно барање,
3. Образец во кој е утврден предметот(тежиштата) на надзорот,
4. Прилози од документи прибрани во подготовката на надзорот.

Третата папка за записникот содржи:

1. Записник за надзор или известување дека не се констатирани отстапувања во однос на Законот,
2. Писмени забелешки од субјектот по основ на записникот (доколку ги има),
3. Известување до субјектот по основ на забелешките и
4. Дополнителен записник (доколку го има).

Четвртата папка за други акти и документи содржи:

1. Правосилни и извршни решенија од судска постапка,
2. Записник од извршено порамнување,
3. Платен налог и други документи.

Член 25

Инспекторската документација треба така да биде составена да може разбирливо и едноставно да се користи и со истата да се обезбеди:

1. Редоследност;
2. Прегледност и јасност во класифицирањето на податоците и
3. Уредност и стручност.

Водењето на инспекторската документација се врши според бројот на налогот за надзор и датумот на надзор. Дополнувањето на инспекторската документација го врши вршителот на надзор во присуство на лицето одговорно за архивата.

Член 26

Ако при вршењето надзор кај субјектот се констатираат неуредности и повреди кои немаат карактер на казниви дела вршителот на надзорот во записникот ги наведува, со образложение на фактичката состојба и повредите и укажување на субјектот истите да ги отстрани во определен рок.

Во записникот субјектот се предупредува на можните законски последици во случај на непостапување според укажувањата и препораките за отстранување на неуредностите и повредите.

Член 27

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-39871/2

28 октомври 2008 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2703.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 65 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 15 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Основниот суд Скопје II - Скопје е надлежен орган за постапување по времената мерка со која се бара забрана за располагање, пренесување и отуѓување на 5.339 акции кои подносителот на Предлогот СВИСЛИОН ДОО Скопје ги поседува во Агроплод АД Ресен.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Трговското друштво за производство, трговија и услуги СВИСЛИОН ДОО Скопје, преку полномошниците Ристо Новаковски и Александар Гоцо, двајцата адвокати од Охрид на Уставниот суд на Република Македонија, на Судот му поднесоа Предлог за решавање судир на надлежност, односно да определи кој орган е надлежен за постапување по времената мерка со која се бара забрана за располагање, пренесување и отуѓување на 5339 акции кои подносителот на предлогот СВИСЛИОН ДОО Скопје ги поседува во Агроплод АД Ресен. Ова затоа што Основниот суд Скопје II - Скопје постапувајќи по предлогот за определување на привремена мерка на доверителот - Министерството за економија застапувано од Државното правобранителство на Република Македонија, против должникот СВИСЛИОН ДОО Скопје со Решение бр. 40/2008 од 18 април 2008 година го одбил предлогот со кое се бараше Судот да донесе решение на привремена мерка со кое ќе му се збрanelo на должникот да врши било какво располагање, пренесување и отуѓување на 5.339 акции. Решението е потврдено од Апелациониот суд во Скопје ТСЖ.бр.1053/08 од 12 јуни 2008 година, а за надлежна за донесување на наведената временна мерка се огласи и Комисијата за хартии од вредност која донесе Решение бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година со која се забранува располагање, оптоварување, отуѓување и право на глас на 5.339 обични акции од издавачот Агроплод АД Ресен, во сопственост на СВИСЛИОН ДОО Скопје, стекнати врз основа на склучен договор за продажба на акции помеѓу Министерството за економија и СВИСЛИОН ДОО Скопје од 23 јуни 2006 година, и кое Решение бр.07-19/2 од 8 јули 2008 година било потврдено од Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност Скопје.

4. Постапувајќи по поднесениот предлог Судот утврди дека Основниот суд Скопје II - Скопје постапувајќи по предлогот за определување на временна мерка на доверителот Министерството за економија на Република Македонија застапувано од Државното правобранителство на Република Македонија, против должникот СВИСЛИОН ДОО Скопје, а во врска со членовите 33 и 34 од Законот за обезбедување на побарувањата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007) на 18 април 2008 година донел Решение Р.в.рм.бр.40/08 со кое Предлогот на доверителот го одбил.

Во образложението на наведеното решение Судот меѓу другото, наведува дека согласно член 33 став 1 од Законот за обезбедување на побарувањата, временна мерка за обезбедување на парично побарување може да се дозволи ако доверителот го стори веројатно постоењето на побарувањето и опасноста дека без таква мерка должникот ќе ја осуети или значително отежне наплатата на побарувањето со тоа што својот имот односно своите средства ќе ги отуѓи, прикрие или на друг начин ќе располага со нив.

Имајќи ја во вид цитираната законска одредба овој суд нашол дека во конкретниот случај не се исполнети законските услови за дозволување на предложената привремена мерка од причини што доверителот во случајов не го сторил веројатно постоењето на побарувањето. Имено, побарувањето на доверителот во случајот правото од акции произлегувало од Договорот склучен на 14 јуни 2006 година за продажба на акциите на Фондот за ПИОМ за Агроплод АД -Ресен заведен под бр.07-5142/1 од 23 јуни 2006 година, при Министерството за економија. Видно од договорот е дека во самиот петитум на истиот се наведени повеќе одлуки и акти донесени од органите на управата, по однос на кои доверителот не достави докази дека се поведени био какви постапки за нивно напаѓање, оспорување и слично а кои биле основа и на кои се темели донесениот договор од 14 јуни 2006 година.

Со оглед на тоа што доверителот не го сторил веројатно постоењето на побарувањето како еден од кумулативните услови кои ги предвидува законот, овој суд нашол дека не се исполнети ниту условите во поглед на опасноста дека без предложената привремена мерка должникот може да ја осуети или значително отежни наплатата на побарувањето. Ова од причини што друштвото должник видно од приложената документација преставувало едно од капитално поврзано друштво каде Агроплод АД - Ресен се јавува како оснивач и мнозински сопственик на новите друштва, факт што му бил познат на Министерството за економија видно од предметниот договор каде се јавува како еден од потписниците.

Против ова решение Државното правобранителство на Република Македонија поднело жалба до Апелациониот суд Скопје.

По приемот на жалбата, СВИСЛИОН ДОО Скопје има поднесено одговор на жалба.

Со Решение на Апелациониот суд во Скопје ТСЖ.бр. 1053/08 од 12 јуни 2008 година, примено од подносителот на ден 1 јули 2008 година, одбиена е жалбата на Државното правобранителство како неоснована, а Решението на Основен суд Скопје 2 - Скопје Р.в.рм.40/2008 од 18 април 2008 година е потврдено. Со тоа Решението на Основен суд Скопје 2 - Скопје, Р.в.рм. 40/2008 од 18 април 2008 година станало правосилно.

Но, и покрај поведената судска постапка за обезбедување (согласно Законот за обезбедување на побарувањата), Државното правобранителство на Република Македонија, исто така, поднело барање бр.08-1881/1 од 7 мај 2008 година за временна мерка до Комисијата за хартии од вредност, со истото барање да се забрани располагање, отуѓување или оптоварување на истите акции, што значи дека решението на комисијата е донесено после донесувањето на решението од Основниот суд Скопје II Скопје (18 април 2008 година).

По барањето на Државното правобранителство, Комисијата за хартии од вредност, донесува Решение бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година, во управна постапка, со кое се забранува располагање, оптоварување, отуѓување и правото на глас на 5.339 обични акции од издавачот Агроплод АД Ресен во сопственост на СВИСЛИОН ДОО Скопје, кои се стекнати врз основа на договор за продажба на акции помеѓу Министерството за економија и СВИСЛИОН ДОО Скопје.

Во точката 2 на наведеното решение е наведено дека забраната од точка 1 на ова решение ќе трае до моментот на правосилно завршување на постапката поведена од страна на Државното правобранителство на Република Македонија пред Основниот суд Скопје 2 - Скопје.

Според точката 3 на ова решение, СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да ги евидентира ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката на хартии од вредност на правното лице СВИСЛИОН ДОО Скопје, а во точката 4 од Решението е наведено дека жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Во образложението на ова решение меѓу другото, се наведува дека согласно член 184 точка г) од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и донесува одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и незаконити дејствија поврзани со работењето со хартии од вредност. Имајќи го предвид напред наведеното, а со цел да се спречат евентуални незаконитости и неправилности во тргувањето со акциите на Агроплод АД Ресен, како и заради заштита на интересите на инвеститорите и обезбедување на интегритет и транспарентност на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија, Комисијата за хар-

тии од вредност на својата седница одржана на 19 мај 2008 година донело решение со кое се забранува располагање, оптоварување, отуѓување и правото на глас на 5.339 обични акции од издавачот Агроплод АД Ресен, во сопственост на СВИСЛИОН ДОО Скопје, стекнати врз основа на склучен договор за продажба на акции помеѓу Министерството за економија и СВИСЛИОН ДОО Скопје од 23 јуни 2006 година.

Против ова решение СВИСЛИОН ДОО Скопје поднело жалба бр.08-1881/3 на 25 јуни 2008 година до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.

Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност, со Решение бр.07-19/2 од 8 јули 2008 година, жалбата изјавена против решението на Комисијата за хартии од вредност бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година, поднесена од Страна на СВИСЛИОН ДОО Скопје ЈА ОДБИЛА, а Решението на Комисијата за хартии од вредност бр.08-1881/3 ГО ПОТВРДИЛА.

Подносителот на Предлогот СВИСЛИОН ДОО Скопје, против Решението бр.07-19/2 од 8 јули 2008 година на Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност -Скопје, поднело тужба до Управниот суд, кој со Решение У. бр. 2726/2008 од 28 јули 2008 година тужбата за поведување управен спор, ја одбил како неоснована.

Во образложението на решението Судот наведува дека тужителот со ништо не сторил веројатно дека со извршувањето на решението означено во диспозитивот на ова решение му се нанесува штета која тешко би можела да се поправи, не докажал дека одлагањето на извршувањето не е спротивно на јавниот интерес, ниту докажал дека со одлагањето на извршувањето нема да се нанесе поголема ненадоместлива штета на спротивната странка. Напротив судот сметал дека во конкретниот случај одлагањето на извршувањето на решението чие одлагање се бара е спротивно на јавниот интерес од причини што јавен интерес е сигурноста во јавниот промет во тргувањето на хартии од вредност и доследна примена на Законот при трансакциите со хартии од вредност.

Подносителот на Предлогот СВИСЛИОН ДОО Скопје против наведеното решение на Управниот суд поднел жалба до Врховниот суд на Република Македонија, кој со Решение Уж.бр.54/2008 од 22 август 2008 година жалбата ја одбива како неоснована, а Решението на Управниот суд Скопје У.бр.2726/2008 од 28 јули 2008 година ГО ПОТВРДУВА, со образложение дека наводите во жалбата дека со извршувањето на решението ќе биде доведено во прашање управувањето во АД „Агроплод“ - Ресен, односно дека тужителот нема да може сразмерно на својот сопственички удел да учествува во донесувањето на одлуките, Врховниот суд на Република Македонија не ги прифати како основани. Ова, од причина што според Врховниот суд на Република Македонија, при одлучувањето по бара-

њето за донесување на времена мерка Управниот суд ја имал предвид како веројатноста за настапување на штета за тужителот, така и веројатноста за настапување на штета на спротивната страна и заштитата на јавниот интерес. По оцена на сите околности суштествени за одлучување по барањето, по наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, правилно е одлучено дека донесувањето на времена мерка би било спротивно на јавниот интерес, со оглед на тоа што оспореното решение е донесено заради обезбедување сигурност на правниот промет во тргувањето на хартии од вредност и доследна примена на принципот на владеење на правото и почитување на законитоста при трансакциите со хартии од вредност.

5. Според член 110 алинеја 4 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија решава за судир на надлежност меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт.

Согласно член 62 од Деловникот на Уставниот суд, предлог за решавање на судир на надлежност меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт и меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа може да поднесе секој од органите меѓу кои настанал судирот. Предлог може да поднесе и секој што поради прифаќањето или одбивањето на надлежноста на одделни органи не може да оствари свое право.

Според член 63 став 2 од Деловникот, субјектите од член 62 на овој Деловник, кои поради прифаќање или одбивање на надлежност не можат да остварат свое право, предлогот за решавање на судирот на надлежност може да го поднесат откако и двата органа ја прифатат или ја одбијат надлежноста со конечен или правосилен акт.

Во член 64 од Деловникот е предвидено дека предлогот за решавање на судир на надлежност содржи: предмет на спорот поради кој и настанал судирот, органите меѓу кои настанал судир и означување на конечните односно правосилни акти со кои органите ја прифаќаат или одбиваат надлежноста да одлучува по ист предмет.

Според член 65, пак, од Деловникот со одлука со која решава за судирот на надлежност, Уставниот суд го определува надлежниот орган за одлучување по предметот.

Имајќи го предвид наведеното Судот оцени дека основ за постапување на Судот во конкретниот случај претставува постоењето на конечен акт на Комисијата за хартии од вредност и правосилен акт на Основниот суд Скопје 2 - Скопје со кои двата органи се огласиле за надлежни за Предлогот на СВИСЛИОН ДОО Скопје за обезбедување на побарување, со кое се барало забрана за располагање, пренесување и отуѓување на 5.339 акции кои подносителот на Предлогот ги поседува во Агроплод АД Ресен, односно постои позитивен судир на надлежност.

Согласно ставот 1 на Амандманот XXV со кој се заменува членот 98 од Уставот, судската власт ја вршат судовите, а во ставот 2 на овој Амандман е утврдено дека судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Надлежноста на судовите е уредена со Законот за судовите, кој во делот II „Организација и надлежност“ во точката 2 е содржан членот 30 од Законот. Во точката 2 на членот 30 од Законот е утврдено дека основните судови со основна надлежност се надлежни да одлучуваат во прв степен по граѓански спорови, меѓу другото, и во постапка за обезбедување и извршување.

Според членот 32 став 4 од Законот, Основниот суд Скопје 2 - Скопје е граѓански суд со основна и проширена надлежност за подрачјето на општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер-Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново.

Во членот 33 од Законот се определени условите за дозволување на привремена мерка. Така, во ставот 1 на овој член од Законот е утврдено дека привремена мерка за обезбедување на парично побарување може да се дозволи ако доверителот го стори веројатно постоењето на побарувањето и опасноста дека без таква мерка должникот ќе ја осуети или значително отежне наплатата на побарувањето, со тоа што својот имот, односно своите средства ќе ги отуѓи, прикрие или на друг начин ќе располага со нив.

Според ставот 2 на овој член доверителот не мора да ја докажува опасноста ако стори, веројатно дека со предложената мерка должникот би претрпел само значителна штета, а во ставот 3 на овој член од Законот е утврдено дека се смета дека опасност постои ако побарувањето би требало да се оствари во странство.

Видовите на привремени мерки за обезбедување на парични побарувања се утврдени во членот 34 од Законот според кој за обезбедување на парично побарување може да се дозволи секоја мерка со која се постигнува целта на таквото обезбедување, а особено:

1. забрана на должникот да располага со подвижни предмети, како и чување на тие предмети;
2. забрана на должникот да ги отуѓи или оптовари своите недвижности или стварни права кои врз недвижноста се запишани во негова корист, со прибелешка на таа забрана во јавна книга или да ги даде под закуп,
3. забрана на должникот да продава хартии од вредност и удели,
4. забрана на должниковиот должник да му исплати на должникот побарување или да му предаде предмети, како и забрана на должникот да прими предмети, да наплати побарување и да располага со нив и

5. налогот на носителот на платен промет на должникот или на трето лице, по налог на должникот да не дозволи од должниковите сметки исплата на паричниот износ за кој е дозволена привремена мерка.

Според ставот 2 на овој член од Законот со привремена мерка не се стекнува заложно право.

Со Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002 и 82/2008) се уредуваат организацијата, надлежностите и работата на органите на државната управа.

Во членот 5 став 1 од овој закон е утврдено дека органите на државната управа, можат да се основаат како министерства, други органи на државната управа и управни организации. Според ставот 3 од овој член од Законот, другите органи на државната управа според видот на организацијата и степенот на самостојноста можат да се основаат како самостојни органи на државната управа (дирекции, архив, агенции и комисии) или како органи во состав на министерствата (управа, биро, служба, инспекторат и капетанија).

Според членот 7 од Законот, органите на државната управа, кои се основаат само со основниот Закон за организација и работа на органите на државната управа можат да се основаат, укинуваат и нивната надлежност да се утврдува со закон.

Од оваа законска одредба произлегува дека органите на државната управа, можат да се основаат или укинуваат исклучиво со закон.

Со Законот за хартии од вредност се уредуваат начинот и условите на издавање и тргување со хартии од вредност, начинот и условите за регистрирање на хартиите од вредност, утврдување и порамнување на трговските трансакции и нетрговските преноси со хартии од вредност, како и ограничувањата на правата од сопственоста на хартиите од вредност, начинот и условите за функционирање на пазарот на хартии од вредност и на овластените учесници на пазарот, обврските за обелоденување од страна на акционерските друштва со посебни обврски за известување, членовите на органите на управување, директорите и одделни акционери, забранетите дејствија во врска со работењето со хартии од вредност, статусот и надлежностите на Комисијата, начинот и условите на работење на овластените учесници на пазарот при стечај и ликвидација и други прашања што се од значење за хартиите од вредност.

Во ставот 2 од овој член од Законот е утврдено дека за се она што не е уредено со овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за стечај и Законот за општата управна постапка.

Согласно членот 181 од Законот за хартии од вредност, во областа на пазарот на капитал се основа Комисија за хартии од вредност која претставува самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со овој закон.

Според ставот 2 на овој член од Законот, комисијата го регулира и контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република Македонија, според ставот 3 на овој член од Законот, комисијата во рамките на своите законски надлежности и овластувања, се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од вредност и за заштитата на правата на инвеститорите, со цел за постојано јакнење на довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија.

Според ставот 4 на овој член од Законот, комисијата има својство на правно лице, а во ставот 5 е утврдено дека седиштето на комисијата е во Скопје.

Во рамките на своите овластувања и во делокругот на својата работа, Комисијата за хартии од вредност работи согласно Законот за општата управна постапка, како што е определено во членот 232 од Законот за хартии од вредност според кој, ако со овој закон поинаку не е определено, во постапката при донесувањето на решение се применува Законот за општата управна постапка.

По однос на статусот, положбата на комисијата за хартии од вредност за Судот не е спорно дека таа е независно и самостојно регулаторно тело, чија задача е да го регулира и да врши надзор над финансискиот пазар во Република Македонија и да го поттикнува неговиот развој. Меѓутоа таа не може да се из земе од структурата на извршно-управните органи во поширока смисла на зборот со што се исполнува и вториот услов за постапување по предлогот за решавање на судир на надлежност утврден во членот 64 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија.

Прашањето за обезбедување на побарувањата е уредено со Законот за обезбедување на побарувањата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007) кој во членот 1 предвидува дека со овој закон се определуваат средствата за обезбедување на побарувањата, начинот на кој тие се определуваат, правилата според кои судот постапува за обезбедување на побарувањата, како и постапувањето на нотарот и постапувањето на извршителот во врска со тоа.

Тргувајќи од содржината на оваа законска одредба произлегува дека по однос на прашањето на постапување за обезбедување на побарувањата и со овој закон се определува судот, иако неспорен е фактот дека надлежностите на судот се утврдени во самиот Закон за судовите.

Во прилог на оваа констатација оди и фактот дека самата Комисија за хартии од вредност во своето решение за времената мерка (бр.08-1881/3 од 19 мај 2008 година) во точката 2 наведува дека забраната од точка 1 на ова решение ќе трае до моментот на правосилно завршување на постапката поведена од страна на Државното правобранителство на Република Македонија пред Основниот суд Скопје II - Скопје, што упатува на заклучок дека ако Судот има право да одлучува за главната работа, која е

причината да не може да одлучува и за времената мерка, дотолку повеќе што Предлогот за времената мерка од страна на Државното правобранителство до Комисијата за хартии од вредност е поднесено на 7 мај 2008 година, откако веќе Основниот суд Скопје II - Скопје донел решение на 18 април 2008 година со кое наведениот предлог го одбил како неоснован.

Оттука, имајќи ги предвид наведените законски одредби, наспрема утврдената фактичка состојба произлегува дека во конкретниот случај постои судир на надлежности помеѓу Основниот суд Скопје 2 - Скопје и Комисијата за хартии од вредност и дека надлежен за постапување по однос на времената мерка со кое се бара забрана за располагање, пренесување и отуѓување на 5.339 акции кои подносителот СВИСЛИОН ДОО Скопје ги поседува во АД Агроплод Ресен е Основниот суд Скопје 2 - Скопје.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.143/2008

15 октомври 2008 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2704.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), по моето изјаснување и гласање против Одлуката У.бр. 143/2008 од 15 октомври 2008 година, го издвојувам и писмено го обрзложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Трговското друштво за производство, трговија и услуги „СВИС ЛИОН“ ДОО Скопје, преку полномошниците Ристо Новаковски и Александар Гоцо, двајцата адвокати од Охрид, до Уставниот суд на Република Македонија поднесе барање за решавање на постоење на позитивен судир на надлежност поради постоење на правосилно решение за времената мерка на Основен суд Скопје 2 Скопје Р. бр. 40/2008 од 18 април 2008 година и конечно Решение бр. 08-1881/3 од 19 мај 2008 година на Комисијата за хартии од вредност донесено врз основа на членовите 52 став 4 и 184 точка г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008).

Подносителите на барањето сметаат дека: „постоел судир на надлежност помеѓу носителите на судската и извршната власт (односно судовите и Комисијата за хартии од вредност како орган на државната управа и извршната власт)“.

Мнозинството на судиите на Уставниот суд на Република Македонија исто така прифаќа дека Уставниот суд во конкретното барање има надлежност за решавање на судир на надлежност оценувајќи дека: „Комисијата за хартии од вредност е дел на структурата на извршно-управните органи во поширока смисла на зборот“.

Моето мислење е сосема спротивно и во согласност со постоечката уставно-судска практиката на Судот. По однос на статусот на Комисијата за хартии од вредност, Уставниот суд на Република Македонија во Решението У.бр. 53/2006 од 11 април 2007 година и Одлуката У.бр. 66/2006 од 4 јули 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2007 од 10 јули 2007 година) утврдил став: „Комисијата за хартии од вредност не претставува државен орган, односно орган на извршната власт, туку самостојна и независна регулаторна институција која има голема одговорност, односно бројни регулаторни, надзорни, развојни и други функции и врши јавни овластувања. Заради нејзината независност и самостојност, Комисијата за хартии од вредност не се финансира од Буџетот на Република Македонија, туку таа самостојно, согласно член 227 од Законот за хартии од вредност обезбедува средства за нејзина работа“.

Овој став на Уставниот суд по однос на стаусот на Комисијата за хартии од вредност е издвоен во посебна сенценца по решението У.бр. 53/2006 на страна 115 од книгата – Одлуки и решенија на Уставниот суд на Република Македонија за 2007 година.

Како регулаторно тело на финансискиот пазар, Комисијата за хартии од вредност е надлежна за спроведување на Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и Законот за превземање на акционерските друштва.

Меѓународната организација на комисиите за хартии од вредност (IOSCO), чија полноправна членка е Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, ги има дефинирано трите основни цели на регулаторните тела на финансиските пазари: заштита на инвеститорите, обезбедување на ефикасен, чесен и транспарентен пазар и намалување на системскиот ризик, заштита на инвеститорите во хартии од вредност и спречување на малверзации и измама на штета на купувачите.

Тврдењето на мнозинството судии кое ја донесе одлуката, дека Комисијата за хартии од вредност е дел на структурата на извршно-управни органи во поширока

смысла на зборот, нема основ во член 8 алинеја 7 од Уставот на Република Македонија, ниту во Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008).

Статусот и пред се, функциите на Комисијата за хартии од вредност утврдени во член 184 од Законот за хартии од вредност, како и фактот што се финансира од сопствени приходи, а не од Буџетот на Република Македонија, самостојното регулаторно тело го чинат независно и тоа не е дел на ниту една државна власт, уште помалку не е дел на систем на управно-извршни органи.

Против решението што го донесува Комисијата за хартии од вредност допуштена е жалба во рок од 15 дена од приемот на решението до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.

Согласно член 231 став 2 од Законот за хартии од вредност членовите и претседателот на оваа Комисија за жалби на предлог на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија.

Оттука, воспоставувањето и функциите на Комисијата за хартии од вредност, дури ни во жалбена постапка не е препуштено контролата на нејзините решенија да е во надлежност на комисија избрана од Владата на Република Македонија. Комисијата дејствува самостојно и независно подалеку од било која власт, а особено од извршната.

Друго е прашањето на судската заштита на поединечните акти.

Уставното начело од член 8 алинеја 7 за слободата на пазарот, по мое мислење ја подразбира и слободата на пазарот на капиталот, кој токму затоа во Законот за хартии од вредност е пропишано да го регулира самостојно и независно регулаторно тело, а не управно-извршен орган.

Сметам дека во случајов Уставниот суд немаше судир на надлежност меѓу носители на било која од трите власти во државата како е предвидено во член 110 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија, затоа што како што погоре изложив, Комисијата за хартии од вредност не е дел на било која од трите државни власти.

Моето мислење затоа е дека само од овие причини барањето на подносителите е неосновано.

22 октомври 2008 година Судија на Уставниот
Скопје суд на Република Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ излезе од печат изданието

НОВО!

НОВО!



НОВО!

**- Интегрален текст -
Предговор, кратки
објаснувања и
Регистар на поими**

650,00

Акад. ВЛАДО КАМБОВСКИ

П О Р А Ч К А Б Р. 137

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Кривичен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008137